

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

2006

. 07-384/1

25 2006

25

Бранко Црвенковски,

- **Љупчо Јордановски,**

ЗА К О Н
ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

I.

1. Предмет на законот

1

(1)

(2)

(3)

2. Цел на законот

2

(1)

(2)

3

- " " ;

- " " ;

- " " (:) ;

- " " (

:)

- " " ;

;

-

-

3. Слободен пристап до информации

4

(1)

(2)

4. Објавување на листа

5

(,)

5. Исклучок од слободен пристап до информации

6

(1)

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

- 5) , ,
- 6) ; ,
- 7) ; ,
- 8) ;
- 9) (, , , ,) -
- (2) (1) ,
- (3) (1) .

6. Делумен пристап

7

6 (1)

II.

1. Службено лице

8

- (1)
- (2)
- (3)
- (4) , -

III.

1. Листа на информации

9

, ().

2. Посредување на информации

10

- (1) :
- , - ; , ,
 - ;
 - ; ,
 - , , , , ;
 - ;
 - ;
 - ; ,
 - ;
 - ,
 - .
- (2) (1) .

11

, .

IV.

1. Усно или писмено барање

12

(1)

(2)

2. Усно барање

13

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

6 (1)

(1)

3. Писмено барање

14

(1)

(2)

(1)

4. Поднесување на барањето

15

(1)

(2)

(1)

5. Содржина на барањето

16

(1)

(2)

(3)

(, , ,)

(4)

(5)

6. Дополнување и одбивање на барањето

17

(1)

(2)

(3)

(1) (2)

(4)

16

7. Препраќање на барањето

18

(1)

(2)

(1)

19

8

8. Постапување по барањето

20

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(2)

21

21

(1)

30

(2)

9. Продолжување на рокот за доставување на бараната информација

22

(1)

21
7

40

(2)

(1)

21

(3)

(1)

10. Одговорени барања

23

11. Доставување одговор по бараната информација

24

(1)

(2)

(3)

(4)

15 16

12. Јазикот на кој се доставува барањето

25

13. Одбивање и известување по барањето

26

(1)

(2)

6

(3)

6

(1),

18 23

14. Право на правна заштита

27

15. Жалбена постапка

28

- (1) 15 ,
- (2) -
- 20 (4), 24 (4) 26 (1) -
- (3) 15 -
- (4) (2)

V.

29

- (1) .
- (2) ,
- (3) .
- (4) (3)
- () ,
- (5) ,

VI.

1. Статус на Комисијата

30

(1)

(:)

(2)

-

-

2. Состав, именување и разрешување на Комисијата

31

(1)

,

(2)

,

-

-

-

(3)

(4)

,

(5)

,

(6)

,

-

(7)

,

(8)

(7)

,

3. Надлежност на Комисијата

32

:

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

,

-

;

-

,

-

.

4. Начин на работа

33

,

5. Стручна служба

34

,

-

,

6. Судска заштита

35

VII.

36

(1)

(2)

VIII.

37

(1)

31

(2)

(1)

:

-

;

-

;

-

;

-

;

-

,

;

-

-

,

(3)

31

-

(4)

(3)

(,

).

38

,

,

IX.

39

30.000 50.000

,

6 (1) 30.000 50.000 40
,
,

20.000 40.000 41
(8).

9 20.000 50.000 42
.

(1) 20.000 40.000 43
(11).
(2) 20.000 50.000 -
(11).

(1) 20.000 50.000 44
(21).
(2) 20.000 50.000
(32).

5.000 30.000 45
(37).

X.

1 (3) 46
,

47

29 (3)

48

8

49

(1) ,
30

(2)

(3)

60

(4)

, ,

60

(5)

(6)

50

",

1

2006

"